

социјално-андрагошки-аспекти**ВРАБОТУВАЊЕТО НА ЛИЦАТА СО
ИНВАЛИДНОСТ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА***Љупчо ЕФРЕМОВ*Секретар на Националното координативно тело
за еднави права на лицата со инвалидност во РМ**Резиме**

Овој труд ја презентира состојбата на вработувањето на лицата со инвалидност во РМ. Презентирани се законски решенија за финансиска помош при вработувањето на лицата со инвалидности, некои настанати проблеми во врска со тоа, укажано е на недостатоци во изборот на занимања; дадени се соодветни предлози во врска со тоа и за подобрување на состојбата во оваа област, особено за воведување на софистицирани занимања.

Вовед

Во последните неколку години, вработувањето на лицата со инвалидност бележи позитивни резултати, не само во заштитните трговски друштва, туку и како трговци-поединци или инвалидни лица вработени кај трговци-поединци. Инвалидните лица зависно од видот и степенот на оштетување и стручното образование се вработуваат во јавната администрација и отвореното стопанство.

Денес во Р. Македонија регистрирани се околу 650 заштитни друштва во кои се вработени 3.550 инвалидни лица и 4.350 неинвалидни лица, или вкупно вработени во заштитни трговски друштва околу 7.900 лица. (1)

Инвалидни лица што работат како трговци-поединци регистрирани се 190 лица, а бројот на инвалидни лица вработени кај нив е над 460 или вкупно вработени инвалидни лица се над 4.200. (1)

Адреса за сепаратите:

*Љупчо ЕФРЕМОВ*11 Октомври 43 а
1000 Скопје, Република Македонија**social and adult aspects****EMPLOYMENT OF PEOPLE WITH
DISABILITIES IN THE REPUBLIC OF
MACEDONIA***Ljupcho EFREMOV*Secretary of the National Coordinative Body
for equal rights of people with disabilities in RM**Abstract**

This paper presents the employment condition of people with disabilities in the Republic of Macedonia as well as the legal solutions for financial assistance at employing people with disabilities and some other issues related to that. The lack of job choice is also pointed out and the appropriate suggestions for introduction of more sophisticated vocations are given to improve the employment conditions.

Introduction

The employment of people with disabilities has shown positive results for the last few years in the shelter commercial companies and as individual entrepreneurs or disabled people employed in individual commercial companies. The people with disabilities also, depending on the kind and degree of disability and the professional education are to be employed in the public administration and open commerce.

Nowadays, in the Republic of Macedonia, there are about 650 registered shelter commercial companies that employ 3,550 people with disabilities and 4,350 people without disabilities, or the total of 7,900 employees in shelter commercial companies. (1) There are 190 registered individual entrepreneurs, disabled people working on their own, and about 460 disabled people working as employees in individual commercial companies which make a total of 4,200 employed disabled people. (1)

Address requests for reprint to:

*Ljupcho EFREMOV*11 Октомври 43 а
1000 Скопје, Republic of Macedonia

Кога стапи во сила Законот за вработување на инвалидни лица (2) бројот на евидентирани невработени инвалидни лица во Агенцијата за вработување на Република Македонија на 31.12.2001 г. изнесуваше околу 3.300 лица (во бројот се евидентирани и трудови инвалиди кои бараат вработување), а во месец 07.2007 година тој изнесува околу 2.200 лица, што значи само во периодот од донесување на Законот се вработени околу 1.100 инвалидни лица, со тенденција тој број да расте. (1)

Со постоечкиот Закон за вработување на инвалидните лица се уредуваат посебните услови за вработување и работење на инвалидните лица, кога истите самостојно вршат дејност како трговец-поединец, вработени се кај работодавец или имаат својство на работодавец, мерките за подобрување на условите за вработување и работење на инвалидните лица, нивното работно оспособување со вработување, финансирањето на Посебниот фонд за подобрување на условите за вработување и работење на инвалидните лица и истовремено се уредуваат условите за основање и погодностите за работење на трговското друштво за вработување на инвалидни лица-заштитно друштво.

Мерките за подобрување на условите за вработување и работење на инвалидни лица се:

- доделување на неповратни средства за вработување на неопределено време на невработено инвалидно лице во висина од 20 просечни плати исплатени во РМ за претходната година пред вработувањето, односно 40 просечни плати исплатени во РМ за претходната година пред вработувањето, за вработување на потполно слепо лице и телесно инвалидно лице на кое заради движење му е потребна инвалидска количка;
- адаптација на работното место на кое ќе работи инвалидното лице во висина до 100.000 денари и истите можат повторно да се користат, ако тоа го налагаат промените во техничко-технолошкиот процес или видот и степенот на инвалидноста на инвалидното лице до колку таа е потребна;
- набавка на опрема во висина до 200 просечни плати исплатени во РМ за претходната година;
- ослободување од даноци и обезбедување на средства за придонеси и
- финансиска поддршка во работењето.

According to the Law on Employment, (2) the number of unemployed people in the Agency for employment in the Republic of Macedonia on 31.12.2001 was 3,300 people (this number includes registered disabled at work looking for a job), and in July 2007 the number was 2,200, which means that 1,100 people with disabilities have been employed since adopting the Law, and there is a tendency of increasing employment of disabled people. (1)

The existing Law on employment of people with disabilities regulates the specific conditions for employment and working of people with disabilities, when they run their own business, when they are employed in individual commercial companies owned by other owners, the measures for enhancing the conditions for employment and working conditions of people with disabilities, their work training, financing of the Special Fund for enhancing the conditions for employment of and working of people with disabilities and at the same time it regulates the conditions for establishing a commercial company for employment of disabled people-a shelter commercial company and the privileges.

Measures for enhancing conditions for employment and working of people with disabilities are:

- Granting irretrievable funds for employment at indefinite time of unemployed disabled people up to the amount of 20 average salaries in the Republic of Macedonia of the previous year, i.e. 40 average salaries in the Republic of Macedonia of the previous year before employment and for the employment of a totally blind and a physically disabled person, who, due to the mobility needs a wheelchair;
- Adaptation of the work facilities where the person with disabilities is to work with the amount up to 100,000 denars, and the same can be re-used, if the technical-technological process or the kind and the degree of the disability require that;
- Purchasing equipment for the amount of 200 average salaries in the Republic of Macedonia of the previous year;
- Tax exemption and providing means for taxes; and
- Financial support at working.

Заради финансирање на горенаведените мерки, основан е Посебен фонд каде што се издвојува 15% од вкупно остварените средства од постојниот придонес за вработување. Овие средства се издвојуваат на потсметката во Агенцијата за вработување на РМ најдоцна до 30-ти во месецот за претходниот месец, а Агенцијата е должна средствата издвоени во Посебниот фонд да ги користи исклучиво за овие намени. (2) Но напоменувам дека двапати се извршни измени и дополнување на Законот за вработување на инвалидните лица, при што е намалена стапката на издвојување во Посебниот фонд од 15% на 10%, а со последната измена и дополнување од 10% на 5%, кои средства се наменети за мерки на активно вработување, не водејќи сметка дека се создава проблем во недостаток на средства за вработување на инвалидните лица, опрема и адаптација, особено со намалување на стапката на издвојување од 10% на 5%.

На ова укажува и Агенцијата за вработување, бидејќи истата не може подолго време да ги реши поднесените барања за нови вработувања на 197 инвалидни лица, 26 барања за набавка на опрема и 2 барања за адаптација на работно место, заради што и укажуваат на потребата од повторно зголемување на стапката од 5% на 15% од вкупно остварените средства од постојниот придонес во Посебниот фонд, за што и ние даваме целосна поддршка.

Заради успешно натамошно вработување и постигнување на поголеми резултати во процесот на работењето на инвалидните лица укажуваме на уште неколку проблеми:

- Агенцијата за вработување досега недоволно го реализира Правилникот за оспособување за работа-особено за инвалидните лица.
- Бројот на занимањата во центрите за оспособување и рехабилитација е сведен само на неколку занимања и истиот треба да се прошири со оспособување за нови софистицирани занимања, особено од информатиката и електрониката, а во образовниот систем да овозможи и оспособување и за интелектуални струки за создавање на услови за образование на инвалидните лица и пристап до техничко-технолошките средства за обука.

Заклучок

Имајќи ги предвид наведените сознанија и состојби во вработувањето на инвалидните лица ги предлагаме следните заклучоци:

1. Министерството за труд и социјална политика да подготви Предлог за донесување на Закон за

Due to financing of the above-mentioned measures, the Special Fund was established in which 15% of the total realized income from the existing tax on employment is set apart. It is set apart on the sub-account of the Agency of Employment in the Republic of Macedonia, the latest till the 30th day of the month for the previous month, and the Agency is obliged to use the means set apart in the Special Fund exclusively for these purposes. (2)

It has to be mentioned that the Law on Employment of disabled people has been changed and amended twice and the rate for setting apart means for the Special Fund has been reduced from 15% to 10%, and with the last changes from 10% to 5%. Thus, it has not been taken into consideration that it produces lack of funds for employment of disabled people, equipping and adaptation, especially with the last change of the rate from 10% to 5%.

The Agency of Employment pointed out this issue, because it can not respond to all application for new employment of 197 disabled people, 26 requirements for purchasing equipment and two requirements for adaptation of the working facilities. Thus, it points out the need of increasing the rate from 5% to 10% of the total realized income of the taxes in the Special Fund, aiming not to endanger the employment of people with disabilities and the other requirements. We fully support the Agency on this matter.

We point out some other problem aiming to help for successful employment and better results in the working process of people with disabilities:

- The Agency for employment has not sufficiently realized the Rulebook for work training, especially for people with disabilities.
- The number of vocations in the Centers for training and rehabilitation is minimized to only several vocations and the number should be increased with new sophisticated vocation training, especially in informatics and electronics. The education system should provide training of intellectual structures in order to create conditions for education of people with disabilities and access to technical and technological training facilities.

Conclusions

Having in mind the above mentioned findings and the conditions of employing people with disabilities we suggest the following:

1. The Ministry of Labor and Social Policy has to prepare a Proposal for adopting a Law for changes and amend-

изменување и дополнување на Законот за вработување на инвалидни лица, со кои ќе се уреди зголемувањето на процентот од 5% на 15% од вкупно остварените средства од постојниот придонес за вработување издвоени на потсметката во Агенцијата за вработување на РМ (Посебен фонд) со примена од 01.01.2008 година.

2. Агенцијата за вработување на РМ доследно да го применува Правилникот за работно оспособување по барање на претпријатијата кои вработуваат инвалидни лица.
3. Министерството за образование и наука во соработка со центрите за образование, оспособување и рехабилитација на инвалидни деца и младинци да пристапи кон изнаоѓање на нови занимања за оспособување на овие лица, како и создавање на услови во средното и високото образование за пристап на инвалидните лица до сите можни оспособувања за работа и други интелектуални структури.
4. Трудската инспекција почесто да врши инспекциски надзор, бидејќи има одредени сознанија заштитни друштва да вработат инвалиди, да земаат средства, а потоа да ги отпуштат и понатаму да користат бенефиции.

Врз основа на сознанијата кои ги имам добиено од практиката, сметам дека е потребно да ги прошириме занимањата и работните операции зависно од степенот и видот на оштетувањето, како би можело да отвориме што поголем број на работни места. За таа цел предлагам да се формира експертска група од релевантните институции на државата и да се изготви номенклатура на сите занимања и работни операции и тоа, од традиционалните занимања за потешките инвалиди, па сè до најсофистицираните занимања од електрониката и информатиката. Тоа ќе ни овозможи во центрите за професионална рехабилитација да организираме поквалитетно оспособување за занимања и работни операции, кои ќе можат со успех да ги работат.

Процесот на оспособување и вработување на инвалидни лица е сложен процес и постојано бара перманентна анализа и истражување, како би можеле со успех самостојно да ги обавуваат работните задачи, а со тоа да бидат среќни и задоволни од работата која ја вршат.

Литература / References

1. Заедница на заштитните друштва на Македонија (ЗАПОВИМ), Скопје.
2. Закон за вработување на инвалидни лица (12.06.2000), објавен во Сл. весник на РМ бр. 44 / 2000, бр. 16 / 2004, бр. 62 / 2005 и бр. 13113/2005

ments of the Law on Employment of people with disabilities. The Law has to regulate the increase of the rate from 5% to 10% of the total realized income of the existing tax on employment, set apart on the sub-account of the Agency of Employment (the Special Fund) in the Republic of Macedonia to be implemented from 01.01.2008.

2. The Agency of Employment in the Republic of Macedonia to implement consequently the Rulebook for work training on the request of the enterprises which employ people with disabilities.
3. The Ministry of Education and Science in cooperation with the centers for education, training and rehabilitation of children and youth with disabilities is to find out new vocations for training these people and to create conditions for secondary and higher education, for work training of people with disabilities and access to other intellectual structures.
4. Labor inspection is to inspect and supervise, because there is certain information that some shelter commercial companies that employ people with disabilities, get the financial means, and then dismiss the people with disabilities but continue to use the benefits.

On the basis of the information obtained from the practice, we consider that it is necessary to enlarge the number of vocations and work operations depending on the degree and kind of disabilities, in order to open a larger number of posts. Therefore, I suggest an expert group of relevant institutions in the state to be formed that will prepare the nomenclature for all vocations and work operations, from traditional ones for hard disabled people to the most sophisticated vocations-electronics and informatics. That will enable the centers for professional rehabilitation to organize better quality vocational training and work operations and to work successfully. The process of training and employing people with disabilities is a complex one and requires permanent analyses and research, so that they could independently and successfully perform their tasks, and at the same time be happy and satisfied while working.